



Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Дата: 16.06.2011

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ФАЛСИФИКУВАНИ „СИНИ КАРТОНИ“

ФЗОМ со жалење објавува дека поднесе кривични пријави против 10 лица до Основното јавно обвинителство-Скопје за кривично дело- фалсификување исправа, според член 378 од Кривичниот закон.

ФЗОМ, овие 10 фалсификувани докази за платено здравствено осигурување (сини картони) ги открил при проверката на пресметките за извршени здравствени услуги во Подрачната Служба – Скопје. При проверката за исправноста на сините картони е констатирано дека истите визуелно не се компатибилни со тие што ги издава ФЗОМ и лицата немале платено здравствено осигурување за периодот кога се лекувале т.е. здравствена услуга требале да ја платат приватно.

Најголем куриозитет е тоа што се фалсификувани исправи за специјалистички прегледи од неполни 400,00 денари, но има и здравствени услуги од 301.500,00 денари. (види табела)

р.б	иницијали	населено место	упат (здравствена услуга)	износ за наплата од ФЗОМ
1	А.А.	Скопје	болнички (инфаркт)	74.884,00
2	Б.Р.	Скопје	специјалистички(биопсија)	3.550,00
3	Г.Л.	Скопје	специјалистички(прег.+лаборат.)	3.650,00
4	Р.Ц.	Скопје	специјалистички(преглед)	360,00
5	Ј.Ф.	Скопје	болнички (крајници)	11.105,00
6	Ј.С.	Скопје	специјалистички(прег.+лаборат.)	3.460,00
7	А.Р.	Скопје	болнички (белодробна инфекција)	7.174,00
8	К.И.	Скопје	болнички (инфаркт)	22.109,00
9	Б.К.	Скопје	специјалистички(преглед)	342,00
10	Р.А.	Скопје	болнички (инфаркт)	301.500,00
ВКУПНО денари				428.134,00

Целосната оштета спрема ЈЗУ т.е ФЗОМ изнесува 428.134,00 денари.

ФЗОМ апелира до граѓаните да не го сфаќаат синото картонче како споредна работа и да го злоупотребуваат неговото значење. Казната за фалсификување на синото картонче изнесува до 3 години затвор.

Бранко Аџогов
Портпарол